

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ

Примено:	10.07.2025			
Орг.единица	Број	Др.	Прилог	Вредност
МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД Скопје				

Друштво за инвестиции, производство,
трговија и советодавни услуги
БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД
Бр. 0302-16
10.07.2025 год.
СКОПЈЕ**ПРЕДМЕТ: Објава на податоци согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност**

Почитувани,

Согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност, Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРЏИ ГРУП АД Скопје, ул. „515“, бр.8 и ЕМБС: 6810306, ја известува Македонска Берза АД Скопје за податоци кои Друштвото треба да ги објави на интернет страницата на берзата.

Имено, по однос на став 1 и став 4 од член 166-б од Законот, Друштвото доставува:

- Ревидиран поединечен финансиски извештај, ревидиран консолидиран финансиски извештај, мислење од овластен ревизор за 2024 година и годишен извештај за друштвото (во ЦД формат).

Во прилог доставуваме и примерок од весникот Нова Македонија каде е објавено мислењето од овластениот ревизор за извршената ревизија на финансиските извештаи на Друштвото.

Ве известуваме дека се изврши промена на членовите на Надзорен и Управен одбор на друштвото.

За членови на Надзорен одбор избрани се:

Димитар Кочовски - Претседател, Елена Федорова - член, Марина Малчевскаја - независен член и Алексеј Шишаков - член.

За членови на Управен одбор избрани се :

Драган Наумовски - член, Билјана Дичова-Стојиќ - член, Емил Бошковски - член и Кристина Симеонова Стоименова - член.

Со почит,
Претседател на Управен одбор
Драган Наумовски

RSM

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Т+389 (0)2 3233 301 Т+389 (0)2 3233 302 www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот на Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги
БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објективноста на финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да објаснува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените

сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Друштвото на 31 декември 2024 година евидентира долгорочни финансиски средства (вложувања) во износ од 1.231 илјади денари (31 декември 2023: 1.231 илјади денари), долгорочни побарувања во износ од 2.146 илјади МКД (31 декември 2023: 2.146 илјади МКД) и краткорочни побарувања во износ од 3.053 илјади денари (31 декември 2023: 0 илјади денари) за кои постојат објективни докази за можна исправка на вредност. Врз основа на расположливиот доказ, ние не бевме во можност да се задоволиме во разумна мера во целосната наплата на овие побарувања. Како последица на тоа, ние не можевме да утврдиме дали има потреба од некако прилагодување на сегашната вредност на побарувањата или резултатот од аботење за годината што завршува на 31 декември 2024 година и акумулираната добивка на 1 јануари 2024 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањето на кое се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, поединечните финансиски извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД Скопје заклучно со 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Како што е објектовно во Белешка 1 Општо за Друштвото и Белешка 2.1 Основа за изготвување, на 13.10.2022 година на придружните друштва: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛ-

КАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје и СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје им е одземена лиценцата за работа од страна на Регулаторна комисија за енергетика на РСМ. Со оглед на тоа што главните приходи на Друштвото се од корпоративно управување на овие придружни друштва, Друштвото ја подготви Годишната сметка користејќи сметководство во услови на ликвидација (престанок). Согласно оваа основа за изготвување на годишната сметка сите средства се прикажани по пониската вредност од нивната набавна вредност и нивниот надоместлив износ, таму каде што е применливо. Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревизорските финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни со оние во годишната сметка и ревизорските финансиски извештаи на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД Скопје за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 23.05.2024

Сметенски инспектор
Република Етимиовска Костовска

[Својот потпис]

Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје

RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

RSM

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија
Т+389 (0)2 3233 301 Т+389 (0)2 3233 302 www.rsm.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерот на Друштво за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги
БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД Скопје

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените консолидирани финансиски извештаи на Друштвото за инвестиции, производство, трговија и советодавни услуги БАЛКАН ЕНЕРѢИ ГРУП АД Скопје и неговите придружници (Групата) коишто го вклучуваат консолидираниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 како и консолидиранот извештај за сеопфатна добивка, консолидиранот извештај за промени во главнината и консолидиранот извештај за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и објективноста на консолидираните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на консолидираните финансиски извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на консолидираните финансиски извештаи на ентитетот за да објаснува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

Претенување на побарувања и обврски
Во претходни период, подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје евидентира резервирања во износ од 26.497 илјади МКД по основ на налог за извршување против неа и нејзин комитент како должникот должник од страна на добарувач на комитентот. Подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје го платила наведениот долг во износ од 26.497 илјади МКД, при што евидентира побарувања од комитентот наместо да ја намали обврската. Поради ова прашање, побарувањата и обврските на 31 декември 2024 година и 1 јануари 2024 се пренети за 26.497 илјади МКД.

Обезвредување на побарувања

Групата на 31 декември 2024 година прикажа долгорочни побарувања во износ од 2.146 илјади МКД (31 декември 2023: 2.146 илјади МКД) и краткорочни побарувања во износ од 3.053 илјади денари (31 декември 2023: 0 илјади денари). Ние не можевме да добиеме доволен и соодветен ревизорски доказ во врска со целосната наплатливост на овие побарувања. Понатаму, заклучно со 31 декември 2024 година, Групата има побарувања во износ од 151.240 илјади МКД (31 декември 2024: 151.240 илјади МКД) од купувач кој е во стечај, којшто не се обезвредети билејќи Групата има намера да ги компензира овие побарувања со обврските спрема истиот комитент во износ од 157.035 илјади МКД (31 декември 2023: 157.035 илјади МКД). Доколку се земе во предвид фактот дека комитентот е во стечај, ние не бевме во можност да добиеме одветна потврдувачка документација за намареите на Групата и целосната наплатливост на овие побарувања. Според тоа, ние не сме во можност да утврдиме дали е потребна било каква корекција на сметководствената вредност на побарувањата на 31 декември 2024 година, резултатот за 2024 година или задржаната добивка на 1 јануари 2024 година.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основи за мислење со резерва, консолидираниот финансиски извештај ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата заклучно со 31 декември 2024 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Континуитет

Како што е објектовно во Белешка 1 Општо за Групата и Белешка 2.1 Основа за изготвување, на подружниците: ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје, ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје и СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје им е одземена лиценцата за работа од страна на Регулаторна комисија за енергетика на РСМ. Дополнително, како што е објектовно во Белешка 2.0 Последователни настани, на 28.01.2025 година жири сметката на подружницата ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРѢИ ДООЕЛ Скопје во Комерцијална банка е блокирана. Од тие причини Групата ја подготви консолидираната годишна сметка користејќи сметководство во услови на ликвидација (престанок). Согласно оваа основа за изготвување на годишната сметка сите средства се прикажани по пониската вредност од нивната набавна вредност и нивниот надоместлив износ, таму каде што е применливо. Нашето мислење не е квалификувано во однос на ова прашање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Групата е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на консолидираниот годишен извештај за работа со консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи за истата деловна година. Нашата работа во однос на консолидираниот годишен извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во консолидираниот годишен извештај за работа се конзистентни со консолидираната годишна сметка и ревизорските консолидирани финансиски извештаи.

Мислење

Според наше мислење, финансиските информации во консолидираниот годишен извештај за работа се конзистентни со оние во консолидираната годишна сметка и ревизорските консолидирани финансиски извештаи на Групата за годината што заврши на 31 декември 2024 година.

Скопје, 23.05.2025

Сметенски инспектор
Република Етимиовска Костовска

[Својот потпис]

Друштво за ревизија
PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
Даме Груев 8, 1000 Скопје

RSM
Друштво за ревизија PCM
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје